

СПИСОК НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА			
Звање	Име и презиме	Е-маил	контакт телефони
Шеф на кабинет на министерот за култура (Кабинетски службеник за координирање на проекти и програми на министерството	д-р Биљана Туџаровска Купева	btudzarovska@kultura.gov.mk	3240558
Кабинетски службеник за односисо јавноста на министерството	Марија Зафировска	marija.zafirovska@kultura.gov.mk	3240571
Кабинетски службеник следење на програма за Влада	Дафина Џепаровска	dafina.dzeparoska@kultura.gov.mk	3240571
Посебен советник за правни работи			
Посебен советник за култура			
Посебен советник за меѓународна соработка			
Државен советник за европски прашања и креативни индустрии	Бехиџудин Шехаби		071225054
Државен советник за инвестициони објекти и јавни набавки	Дарко Стефановски	darko.stefanovski@consultant.com	3240615
Државен советник за правни работи	м-р Весна Илиевска	v.ilievska@kultura.gov.mk	3240 665
Државен советник за дејности од областа на културата и уметноста	м-р Снежана Ристовска	s.ristovska@kultura.gov.mk	3240564 075237875
Државен советник за меѓународна соработка	м-р Ирина Димовска	irina.dimovska@kultura.gov.mk	3240594
Државен советник за спроведување на програмата за работа на Министерството	Лидија Лазарова	l.lazarova@kultura.gov.mk	3207435
Државен советник за финансиски прашања	Ѓургица Трајковска	g.trajkovska@kultura.gov.mk	07523786 9
Државен советник за стратешко планирање	Д-р Нермин Адеми	n.ademi@kultura.gov.mk	3240582 07540270 2
Државен советник за заштита на културното наследство	Диме Маџовски	dime.madzovski@kultura.gov.mk	072321148 3 207-418
СЕКТОР ЗА СЛЕДЕЊЕ, РАЗВОЈ И ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА			
Раководител на Сектор за следење, развој и логистичка	м-р Маја Седрак	m.sedrak@kultura.gov.mk	3240509

подршка			
Помошник-раководителна Сектор за следење, развој и логистичка подршка	Билјана Ќулавковска	b.kulavkovska@kultura.gov.mk	3240509
Одделение за логистичка подршка			
Раководител на Одделение за логистичка подршка	Анита Јанковска	anita.jovanoska@kultura.gov.mk	3240605 075402349
Помлад соработник за WEB страна	м-р Александар Кукулев	aleksandar.kukulev@kultura.gov.mk	3240605
Помлад соработник за WEB страна	Мартин Кржалоски	martinkrzhaloski@yahoo.com	
Помлад соработник за WEB страна	Стево Лазаревски	stevo.lazarevski@kultura.gov.mk	
Самостоен референт за односи со јавноста	Татјана Блажевска	tatjana.blazevska@kultura.gov.mk	3240605
Технички секретар-самостоен референт	Маринела Јованоска		
Одделение за државни награди			
Виш соработник за подготовка за изработка на дипломи и плакети	Зоран Коцевски	Zoran.kocevski34@gmail.com	3207-432
Советник за подготвокана материјали за комисиите	Шемси Мемиши	shemsi.memishi@kultura.gov.mk	3207-432
Самостоен референт за државни награди	Горан Богоевски		
СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА			
Помошник на раководителот на сектор за дејности од областа на културата и уметноста	Снежана Иванова Китанова	snezana.ik@kultura.gov.mk	3240548 075273060
Помошник на раководителот на сектор за дејности од областа на културата и уметноста	Сопи Хајрие	hajrie.sopi@kultura.gov.mk	3240553 071239911
Одделение за драмска и за филмска дејност			
Помлад соработник за програми од драмска и филмска дејност	Теута Сефери		
Виш соработник за драмска и филмска дејност	Бесим Ибраими	besim.ibrahimi@kultura.gov.mk	3240548

Самостоен референт за административно-технички работи за драмска и филмска дејност	Фатмире Идризи	fatmire.idrizi@kultura.gov.mk	3240548
Одделение за центри на културата, фолклор и музичко-сценска дејност			
Раководител на одделение за центри на културата, фолклор и музичко-сценска дејност	Љумтурије Зајаци	Ljumturije.zajazi@kultura.gov.mk	3240 597
Советник за спроведување на решенија и договори	Беса Ода Муртеза	besa.murteza@kultura.gov.mk	3240553
Виш соработник за изготвување на документација за реализација на годишната програма	Мандика Нича - Божиновски	mandika.nica@gmail.com muzickadejnost@gmail.com	3240547
Соработник за стручни појаснувања и мислења за центри на културата, фолклор и музичко-сценска дејност	Анета Ќиркова	aneta.kirkova@kultura.gov.mk muzickadejnost@gmail.com	3240547
Помлад соработник за прибирање и обработка на податоци за програмите	Елена Николовска	elena.nikolovska@kultura.gov.mk	07133918 4 3240572
Помлад референт за документациони работи	Бесим Мемеш	besim.memish@kultura.gov.mk	3240595
Одделение за визуелни уметности, архитектура и дизајн			
Раководител на одделение за визуелни уметности, архитектура и дизајн	Марија Станчевска-Ѓоргова	mgjorgjova@kultura.gov.mk	3240509
Соработник за спроведување на решенија и договори од аспект на визуелните уметности, архитектура и дизајн	м-р Мариела Мицевска Аџигова	mariela.adzigogova@kultura.gov.mk vizuelniumentnosti@gmail.com	3240554
Помлад соработник за прибирање и обработка на програмите од одделнието	Елена Варошанец	e.varoshanec@kultura.gov.mk vizuelniumentnosti@gmail.com	3240554
Одделение за креативни индустрии и интердисциплинарни проекти			
Раководител на Одделение за креативни индустрии и интердисциплинарни проекти	Арљинд Хусеини	Arlind.huseini@kultura.gov.mk Kreativniindustrii.kultura@gmail.com	3240624
Советник за спроведување на активностите за развојна	Александра Матиќ Север	aleksandra.sever@kultura.gov.mk Kreativniindustrii.kultura@gmail.com	3240612

креативните индустрии и интердисциплинарните проекти во Република Северна Македонија		<u>om</u>	
Помлад соработник за обработка на податоци	Александар Димоски	<u>kreativni.industrii@kultura.gov.mk</u>	3240612
СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ (СЕКТОР ЗА КНИГА)			
Помошник-раководител на сектор за издавачка дејност	Македонка Коцева	<u>Makedonka.koceva@kultura.gov.mk</u>	
Одделение за литература и издавачка дејност			
Советник за реализација на проекти од областа на литература и издавачката дејност	м-р Весна Ѓуровска	<u>Sektor.kniga@kultura.gov.mk</u> <u>vesna.gjurovska@kultura.gov.mk</u>	3240574
Советник за реализација на проекти од областа на литература и издавачката дејност	Наџие Круези Мурати		
Помлад соработник за изготвување на документи за реализација на проекти од национален интерес од областа на литературата и издавачката дејност	Филип Ивановски	<u>Filip.ivanovski@kultura.gov.mk</u>	3240673
Самостоен референт за прибирање на податоци	Емина Пројка	<u>e_projka@yahoo.com</u>	3240574
Одделение за стратешко планирање, развој, анализи истражување и унапредување на издавачката дејност во Република Северна Македонија			
Советник – лектор	Даниела Бишкоска	<u>daniela.biskoska@kultura.gov.mk</u>	3240575
Советник за изготвување на документи и класирани податоци за издавачката дејност	Исние Бериша	<u>isnie.berisha@kultura.gov.mk</u>	3240575
Помлад соработник за обработка на податоци за стратешко планирање, развој и анализа	Десанка Николова Кузмановска		

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО			
Помошник-раководител на сектор за заштита на културното наследство	Оливера Ливриниќ	olivera.livrinik@kultura.gov.mk	
Помошник-раководител на сектор за заштита на културното наследство	Афед Јашари	afet.jashari@kultura.gov.mk	
Одделение за библиотечна дејност			
Раководител на одделение за библиотечната дејност	Зоја Андоновска	zoja.andonovska@kultura.gov.mk bibliotecna@kultura.gov.mk	3207415
Советник за стручни појаснувања за библиотечната дејност	Елизабета Јанкуловска	bibliotecna@kultura.gov.mk	3207415
Помлад соработник за евиденција за стручни звања	Калина Стојановска	bibliotecna@kultura.gov.mk	3207-415
Одделение за музејска дејност и заштита на нематеријално културно наследство			
Раководител на Одделение за музејска дејност и заштита на нематеријално културно наследство	Лилјана Мострова	liljana.mostrova@kultura.gov.mk	3207428 07644602 1
Советник за подготовка на одобрени проекти	Рефик Бајрами	muzejska@kultura.gov.mk	3207-417
Советник за заштита на културно наследство	Абази Ибуш	muzejska@kultura.gov.mk	3207428
Одделение за недвижно културно наследство и заштита на аудиовизуелни добра			
Раководител на одделение за недвижно културно наследство и заштита на аудиовизуелни добра	Елена Павлова	zastita@kultura.gov.mk	3207405
Советник за одбраната и цивилната заштита	Нада Пешева	zastita@kultura.gov.mk	3207-405
Советник за стручно-аналитички работи	Давча Спасова	zastita@kultura.gov.mk	3207455
Помлад соработник за изготвување на документи за реализацијата на годишната програма	Даим Мифтари	zastita@kultura.gov.mk	3207-455
Помлад соработник за евиденција на стручни звања	Марина Милошевска	zastita@kultura.gov.mk	3207455

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА СО УНЕСКО			
Помошник на раководителот на Сектор за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО	Ирина Кроткова	i.krotkova@kultura.gov.mk	3240518 076445153
Помошник на раководителот на Сектор за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО	Љуљзим Селмани	lulzim11@gmail.com lulzim.selmani@kultura.gov.mk	3240549
Одделение за билатерална соработка			
Советник за планирање на билатералната културна соработка	м-р Ненад Каталиниќ	nenad.katalinik@kultura.gov.mk	3240594 3240533
Советник за планирање на билатералната културна соработка	Илина Тосевска	ilina.manasieska@kultura.gov.mk	3240594 3240533
Виш соработник за следење на билатералната соработка	Љубица Стефановска	lj.stefanovska@kultura.gov.mk	3240594 3240533
Одделение за мултилатерална соработка и соработка со УНЕСКО			
Раководител на Одделение за мултилатерална соработка и соработка со УНЕСКО на РМ	Богоја Ангелкоски	bogoja.angelkovski@kultura.gov.mk	3240530
Советник за планирање на регионална и мултилатералната културна соработка	Љупчо Смилев	ljupco.smilev@kultura.gov.mk	3240594 3240533
Советник за планирање на соработката на РСМ со УНЕСКО	Татјана Краљевска Лазарова	t.kraljevska@kultura.gov.mk	3240591
Помлад соработник за спроведување на регионална и мултилатералната соработка	Арбеса Абаз	besa.a@kultura.gov.mk	3240-673
Помлад соработник за спроведување на регионална и мултилатерална соработка,	Мајлинда Хоџа Бериша	mailinda.berisha@kultura.gov.mk	078313585
Одделение за координација на културната соработка со Народна Република Кина и земјите од Централна и Источна Европа (16+1)			
Советник за планирање на соработка	Ивана Дамовска	ivana.damovska@kultura.gov.mk	

Виш соработник за соработка со земјите кои се дел од платформата 16+1	д-р Габриела Ивановска	gabriela.ivanovska@kultura.gov.mk	
Соработник за следење и реализација на соработката	Весна Камчева	vesna.kamcheva@kultura.gov.mk	
СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ			
Раководител на Сектор за европски интеграции	Авзи Демири	a.demiri@kultura.gov.mk	3027433 075237735
Одделение за Креативна Европа на ЕУ -Потпрограма култура			
Раководител на Одделение за Креативна Европа на ЕУ потпрограмата Култура	Билјана Прентоска	biljana.prentoska@ccp-macedonia.gov.mk	3240517
Помлад соработник за подготовка на документација и информациите за потпрограмата Култура	Дејан Котевски	dejan.kotevski@ced.mk	3207433 078 346464
Самостоен референт за евиденција на документација	Шпенд Дестани	shpend_kumanova@hotmail.com	078 433-848 3 207-466
Одделение за координирање на ИПА проекти и друг вид странска помош			
Советник за техничка имплементација на ИПА проектите	Цветанка Латиновска	c.latinovska@kultura.gov.mk minkovacece1@gmail.com	3207426 078 229756
Советник за програмирање на ИПА проектите	Рефет Амети	refet.ameti@kultura.gov.mk	3207433 070 409-673
СЕКТОР ЗА ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА			
Одделение за буџетска координација			
Виш соработник - координатор за финансиско управување и контрола	Мартин Чаловски	martin.calovski@kultura.gov.mk	3240526
Помлад соработник за изготвување на годишни, квартални и месечни финансиски планови	Башким Кица	basko.kica@gmail.com	3240-525
Одделение за буџетска контрола			

Помлад соработник за контрола на комплетноста и исправноста на документацијата	Ивана Наумческа	Ivana.naumceska@kultura.gov.mk	3240535
Советник за контрола за извршување на буџетот и финансиска контрола за ех анте	Берат Јусуфи	Berat.jusufo@gmail.com	3240519
Одделение за сметководство и плаќања (одговорен сметководител)			
Раководител на одделение за сметководство и плаќања	Сузана Которчевиќ	finansovo@kultura.gov.mk	3240514 071259603
Самостоен референт-Ликвидатор	Убавка Петреска	ubavka.petreska@kultura.gov.mk	3240515
Самостоен референт-Контер	Оливера Младенова	olivera_mladenova@kultura.gov.mk	3240516
СЕКТОР ЗА ОПШТИ РАБОТИ			
Раководител на Сектор за општи работи	Бранко Костовски	b.kostovski@kultura.gov.mk	3240643 07644601 7
Помошник на раководител на Сектор за општи работи	Јованка Ѓорѓеска-Кузмановска	jovanagj@kultura.gov.mk	3240612 07527307 1
Помошник на раководител на Сектор за општи работи	Драгана Курчиоска	d.kurcioska@kultura.gov.mk	3207430 075 244- 640
Одделение за административно-имотни и архивски работи			
Раководител на Одделение за административно-имотни и архивски работи	Ѓорѓи Јаков		
Советник за документација и архивско работење	Илија Прокиќ	ilija.prokic@kultura.gov.mk	
Виш соработник – Администратор	Ивана Ристиќ-Петровски	ivana.ristic@kultura.gov.mk	3240644
Помлад соработник за упишување на управни работи	Ѓиљзибе Реџеџи		
Помлад соработник за	Ана Кардула	kardulaa@gmail.com	3240644

упишување на управни работи			
Помлад соработник за евиденција на имот	Кристијан Јорданов	jordanovkri@gmail.com kristijan.jordanov@kultura.gov.mk	3240644 070676094
Самостоен референт –Технички секретар	Веселка Видеска	veselka@kultura.gov.mk	3240523 076446897
Самостоен референт–Економ	Мирко Максимовски	mirko.maksimovski@kultura.gov.mk	075364014
Самостоен референт–Економ	Зоран Попов		
Самостоен референт – Библиотекар	Мујо Скендеровиќ	mujo.skenderovic@kultura.gov.mk	3207416
Самостоен референт –Архивар	Весна Митровска	Vesnamitrovaska25@gmail.com	3240551
Самостоен референт –Архивар	Лиле Ѓурчиноска	Liljana.gjurcinovska@gmail.com	3240551
Возач	Гоце Ангелковски		
Одделение за информатика			
Раководител на Одделение за информатика	Спаско Каев	spasko.kjaev@kultura.gov.mk	3240696 075273058
Советник-информатичар	Газменд Кривањева	gazmend.krivanjeva@kultura.gov.mk	071372503
Советник-информатичар	Исмаил Салији	ismail.saliji@kultura.gov.mk	3207420
Помлад соработник за компјутерска мрежа и комуникациски врски	Џенгис Идризи		
Самостоен референт за одржување на компјутерски системи	Кристијан Костиќ		
Самостоен референт за одржување на компјутерски системи	Игор Топузовски		
СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ			
Раководител на Сектор за јавни набавки	Николина Тошанова	nikolina.toshanova@kultura.gov.mk	3240519 070274406
Одделение за спроведување на јавни набавки			
Советник за реализација на јавните набавки	Бети Петров	Betipetrov@kultura.gov.mk	3240-519

Одделение за следење и реализација на доделените договори за јавни набавки			
Самостоен референт за документациони работи	Андријана Николовска	andrijana.nikolovska@kultura.gov.mk	3240534
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ			
Раководител на Сектор за инвестициони работи	Владимир Попоски	vladimir.poposki@kultura.gov.mk	3240606 3240607 076446884
Помошник на раководителот на Сектор за инвестициони работи	Александар Георгиевски	aleksandar.georgievski@kultura.gov.mk	3240606 3240607 076445300
Одделение за следење и реализација на инвестициони објекти			
Раководител на Одделение за следење и реализација на инвестициони објекти	Ленче Јанева	lence.janeva@kultura.gov.mk	3240647 076446883
Советник за реализација на проектантските решенија	Лидија Марковска	lidija.markovska@kultura.gov.mk	3240608
Советник за реализација на проектантските решенија	Јадранка Нацева Мадик	jadranka.madic@kultura.gov.mk	3240627
Помладсотработникзаевиденција на проекти	Маријана Ристевска	marijana.ristevska@kultura.gov.mk	3240627
Одделение за инвестиции и осигурување			
Раководител на Одделение за за инвестиции и осигурување	Гордана Стојанова	gordana.stojanova@kultura.gov.mk	
Советник за подготовка на план за инвестиции и осигурување	Софија Дамјановска	sofija.damjanovska@kultura.gov.mk	3240608 3240609
Виш соработник за подготовка на податоци за инвестиции, осигурување и централно греење	Цветанка Јакимовска	cvetanka.jakimovska@kultura.gov.mk	3240602
Самостоен референт за обработка на документација	Јасмина Насковска	jasmina.naskovska@kultura.gov.mk	3240604
СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-УПРАВНИ РАБОТИ И ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА			
Раководител на Сектор за нормативно-управни работи и за авторското право и сродните права	Магдалена Диковска	m.dikovska@kultura.gov.mk	3240532 072255824
Одделение за нормативни работи			
Советник за извршување на нормативни работи	Лавдим Фаризи	lavdim_f@hotmail.com	

Советник за следење на прописи од областа на Културата	Премтим Мемеди		
Одделение за управни работи			
Раководител на Одделение за управни работи	Фросина Ѓоршовска	f.gorsovska@kultura.gov.mk	3240552 072255829
Советник за следење на управни работи	Анастасија Кукоска Јованоска	anastasijakj@kultura.gov.mk	3240599
Советник за следење на системски прописи	Дијана Муслиу	dijana.musliu@kultura.gov.mk	3240532 3240552
Соработник за подготовка на управни акти	Рејхан Абдулова	Rejhan.abdulova@kultura.gov.mk	3240599
Одделение за авторското право и сродните права			
Раководител на Одделение за авторското право и сродните права	Ацо Стефаноски	a.stefanoski@kultura.gov.mk	3207431
Виш соработник за авторските права и сродните права	Славица Спировска Ѓорѓиевска	s.spirovska@kultura.gov.mk	3207431
СЕКТОР ЗА УПРАВЕН И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР			
Раководител на Сектор за управен и инспекциски надзор Главен инспектор	Сабина Синан	sabina@kultura.gov.mk	3207-424 075273066
Одделение за инспекциски надзор			
Раководител на одделение за инспекциски надзор- виш инспектор	Маја Митревска	maja.mitrevska@kultura.gov.mk	3207436 075273070
Соработник за обработка и евиденција на поднесоци – помошник инспектор	Дарко Аџиевски	inspekcija@kultura.gov.mk	3207436
Одделение за управен надзор и надзор над наменското користење на буџетски средства			
Раководител на одделение за управен надзор и надзор над наменското користење на буџетски средства- виш инспектор	Зоран Маркозанов	zoran.markozanov@kultura.gov.mk	3207436 075273069

Советник - Инспектор за надзор над наменското користење на буџетски средства	Верица Станкова	vericastankova2007@yahoo.com	3207422 07527306 8
Самостоен референт за техничка обработка на документација	Адриана Трајановска	adriana.bozinovska@kultura.gov.mk	3207 436
Одделение за внатрешна ревизија			
Раководител на Одделение за внатрешна ревизија	Мирјана Попова	mpopova@kultura.gov.mk	3207429
Одделение за стратешко планирање, креирање политики и следење			
Советник за анализа и стратешки планови	Садбере Красничи		
Одделение за управување со човечки ресурси			
Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси	Нена Стојановиќ	nena.stojanovic@kultura.gov.mk	3207413
Виш соработник за оценување, стручно оспособување и усовршување	Радица Атанасовска	radica.atanasovska@kultura.gov.mk	3207-413
УПРАВА ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА			
Одделение за поттикнување и унапредување на соработката со соседните и европските земји, за меѓународната техничка помош, наменета за негување и унапредување на културниот идентитет на припадниците на заедниците во Република Северна Македонија			
Виш соработник за соработка со соседните и европските земји	Бајрами Емруш		
Помлад соработник за културен идентитет на припадниците на заедниците во Република Северна Македонија	Хашими Дурим; Зенељи Сељвије; Берат Шерифи; Бурхан Јашари; Беџети Ајет; Агрон Љутвиќ; Фатмир Муртези		3207403
Помлад соработник за координирање на соработката со соседните и европските земји	Љачи Бејазе; Шејнај Исмаили; Абит		3207410

	Љатифи; Исамедин Саиди; Ајдини Арбуриим; Хузрије Мурати		
Одделение за афирмирање, унапредување и објавување на културното творештво и за грижа, негување и презентирање на културното наследство на припадниците на заедниците на Република Северна Македонија			
Раководител на Одделение за афирмирање, унапредување и објавување на културното творештво и за грижа, негување и презентирање на културното наследство, на припадниците на заедниците во РСМ	Александар Јорданоски		
Советник за унапредување и објавување на културното наследство на припадниците на заедниците на РСМ	Авни Адеми м-р Емина Шемо Ајлин Емин Скоро Бљерта Хасани		3207412
Помлад соработник за негување и презентирање на културното наследство на припадниците на заедниците во РСМ	м-р Али Бафтијари, Веџи Лимани		3207411
Самостоен референт за евиденција и обработка на податоци	Бејамин Рамани		
Самостоен референт за културни вредности на припадниците на заедниците во РСМ	Исен Исмани		